



Датум и број  
на прием

**БАРАЊЕ ЗА ПРИМЕНА НА УПРОСТЕН АКЦИЗЕН ДОКУМЕНТ**

**1 Даночен обврзник**

ЕДБ на обврзникот	1.1			
Скратен назив - фирма	1.2			
Адреса на седиште	1.3			број
		поштенски број	населено место	општина
		телефон	телефакс	
		е-пошта		

**2 Податоци за акцизната дозвола**

Број на акцизна дозвола	2.1	
Датум на издавање	2.2	

**3 Податоци за акцизните склади**


**4 Прилог**

Документот кој ќе се употребува како упростен акцизен документ мора да ги содржи најмалку следните елементи:

<input type="checkbox"/>	Број на документот	<input type="checkbox"/>	Датум на испраќање од акцизниот склад
<input type="checkbox"/>	Број и адреса на акцизниот склад од каде што се испраќаат акцизните добра	<input type="checkbox"/>	Испратени количини според видот на акцизните добра
<input type="checkbox"/>	Број и адреса на акцизниот склад каде што се примаат акцизните добра	<input type="checkbox"/>	Датум на прием на акцизните добра
<input type="checkbox"/>	Име на превозникот и регистарски број на возилото	<input type="checkbox"/>	Примени количини според видот на акцизните добра
<input type="checkbox"/>	Ознака: "упростен акцизен документ"	<input type="checkbox"/>	Потпис на примателот

**5 Одговорни**

Одговорно лице	ЕМБГ	5.1																
	Име и презиме																	
Полномошни	ЕМБГ	5.2																
	Име и презиме																	

Потврдувам дека податоците наведени во ова Барање се точни и целосни

Датум на поднесување

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис

Датум на обработка

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

Пополнува Царинската управа

Потпис на обработувачот

Забелешка

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го вашиот единствен даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го скратениот назив на фирмата
- 1.3 Наведете ја адресата на вистинско седиште за контакт (локација на која претежно ја вршите дејноста). На ова адреса Царинската управа ќе ви доставува решенија, известување и др.
- 2.1 Впишете го број на акцизната дозвола
- 2.2 Впишете го датумот на издавање на акцизната дозвола
- 3 Наведете ги податоците за акцизните складови по број, локација и адреса
- 4 Задолжително приложете го документот наведен во рубрика "Прилог".

### **За одговорни лица наведете:**

- 5.1 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на одговорното лице во фирмата
- 5.2 Единствен матичен број на граѓанинот, татково име и презиме и потпис на полномошникот на одговорното лице во фирмата  
Наведете го датумот на поднесување и задолжително потпишето го барањето.